



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 30 јануари 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XIII

Цена овом броју је 80.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

39.

Врз основа на членот 29 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во врска со точката 8 од Одлуката за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СОСТАВОТ НА ОДБОРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-УПРАВНИ ПРАШАЊА

1. Составот на Одборот за организационо-управни прашања на Сојузниот извршен совет се проширува на тој начин што за нови членови се именуваат и членовите на републичките извршни совети одговорни за организационо-управни прашања.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 25

24 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

40.

Врз основа на одделот 4 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ ДА ДОНЕСУВА ПРОПИСИ ЗА НОРМИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА НОРМИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА

I. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на финансиите да може, по претходно прибавено мислење од управниот одбор на Народната банка, да пропишува:

1) пониски интересни норми од интересната норма пропишана во ставот 1 одделот 2 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година за краткорочните кредити што се даваат:

а) за финансирање на селскостопанската дејност, на снабдувањето на селското стопанство и на откупот на селскостопански производи;

б) за промет на стоки на големо и на мало и за потрошувачки цели на граѓаните;

в) на политичкотериторијалните единици врз основа на членот 72 од Основниот закон за буџетите, како и на установите со самостојно финансирање и на здравствените установи;

г) на заводите за социјално осигурување;

д) на одделни категории стопански организации, кога е тоа неопходно со оглед на посебните услови на нивната работа;

2) височината на интересните норми за одделни видови вложени (депонирани) средства.

II. Интересните норми пропишани врз основа на оваа одлука задолжителни се за сите банки и штедилници.

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 34

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

41.

Врз основа на членот 47, во врска со членот 142 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1956 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување платите од добивката на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56 и 44/56) во точката VII под б) текстот под 7) се менува и гласи:

„7) за износот на курсната разлика што претпријатијата од членот 104 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ја постигнале меѓу пресметковниот курс и курсот остварен при продажбата на странски средства за плаќање во 1955 година на девизните пресметковни места, како и за износот на курсната разлика меѓу пресметковниот курс и просечниот курс на ФНРЈ од редовните состаноци на девизните пресметковни места за 1955 година за странските средства за плаќање што на тие претпријатија им се оставени на слободно располагање, а со кои во 1955 година тие ги платиле увезените стоки.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 26

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

42.

Врз основа на одделот 3 главата XV на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОНИСКАТА ИНТЕРЕСНА НОРМА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ПОСЕБНИТЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

I. По исклучок од одредбите на оделите 1 и 2 од главата XV на Сојузниот општествен план за 1957 година, интерес на средствата на фондот на обртните средства на стопанските организации и на посебните кредити одобрени врз основа на сојузните прописи за фондот на обртните средства на сто-

панските организации, плаќаат по нормата од 2,5% годишно следните стопански организации:

- 1) издавачките и новинските претпријатија,
- 2) претпријатијата на филмската индустрија,
- 3) стопанските организации специјализирани за производство на училиа,
- 4) услужните занаетчиски претпријатија и дуќани,
- 5) селскостопанските аптеки основани како стопански претпријатија,
- 6) стопанските организации специјализирани за промет на семениски стоки,
- 7) стопанските организации специјализирани за снабдување на селското стопанство,
- 8) конзумните млекари.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 30

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

43.

Врз основа на ставот 4 одделот 7 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД НЕКОИ СТРУКИ ОД ОБВРСКАТА ДА ИЗДВОЈУВААТ ВО ОПШТИНСКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ

1. Специјализираните трговски претпријатија регистрирани за промет на нафта и нафтини деривати, жита, сурова кожа, волна и памук или за откуп и промет на отпадоци, се ослободуваат од обврската пропишана во ставот 3 одделот 7 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година да уплатуваат во корист на општинскиот инвестиционен фонд 50% од средствата за самостојно располагање што ќе ги формираат тие претпријатија во 1957 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 31

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

44.

Врз основа на членот 56 став 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА САМОСТОЈНИТЕ ПОГОНИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛУЧКО-ТРАНСПОРТНАТА ДЕЛНОСТ

1. Во Одлуката за распределба на добивката на самостојните погони регистрирани за вршење на лучко-транспортната дејност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) во точката 1 место зборовите „за 1956 година“ се ставаат зборовите: „за 1957 година“, и наместо зборовите: „Сојузниот општествен план за 1956 година“ се ставаат зборовите: „Сојузниот општествен план за 1957 година“.

2. Во точката 2 место зборовите: „во смисла на одделот 3 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година“ се ставаат зборовите: „во смисла на одделот 3 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 33

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

45.

Врз основа на членот 135 став 1 точка 5 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на стопанските претпријатија за прикажување на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) точката 1 став 2 се менува и гласи:

„Износот што му одговара на сојузниот данок на добивка претпријатијата за прикажување на филмови го внесуваат во своите инвестициони фондови.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 28

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

46.

Врз основа на членот 135 став 1 точка 6 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата за промет на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) во точката 4 став 2 наместо зборовите: „во ставот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година“ се ставаат зборовите: „со сојузниот општествен план за односната година“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 27

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

47.

Врз основа на членот 135 став 1 точка 5 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ФИЛМОВИ

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) во точката 4 став 2 наместо зборовите: „во ставот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година“ се ставаат зборовите: „со сојузниот општествен план за односната година“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 29

26 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

48.

Врз основа на ставот 1 одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИТЕ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО

1. Им се определуваат нови највисоки цени во продажба на мало на лексовите и на лексовите супстанции наведени во Ценовникот за лекови, што е објавен во посебен додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ и е составен дел на оваа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. бр. 422

21 декември 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Велимир Стојниќ, с. р. Александар Равковиќ, с. р.

49.

Врз основа на одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година Сојузниот извршен совет донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации ќе го зголемат нивото на тарифните ставови и ќе ги утврдат новите износи на тарифните ставови во своите тарифни правилници според одредбите од ова упатство.

2. Зголемувањето на нивото на тарифните ставови стопанските организации ќе го извршат одвоено за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а одвоено за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници.

Тарифните ставови за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, стопанските организации ќе ги утврдат во границите на нивото на тарифните ставови според досегашниот тарифен правилник зголемено за 10%, а за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници — во границите на нивото на тарифните ставови според досегашниот тарифен правилник зголемено за 5%.

Стопанските организации во трговијата, угостителството и селското стопанство и стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги ќе го извршат зголемувањето на нивото на тарифните ставови според одредбите од оваа точка врз основа на износот на тарифните ставови од 1955 година што важеле пред зголемувањето поради воведувањето на посебниот придонес за буџетите од платите, а стопанските организации основани во тие области во 1953 година — врз основа на износот на тарифните ставови од кои претходно е одбиен износот што отпаѓа на посебен придонес за буџетите од платите.

Тарифните ставови што служат за утврдување нивото според претходните ставови се земаат со состојбата на 31 октомври 1956 година.

Нивото на тарифните ставови утврдено според одредбите од претходните ставови стопанските организации ќе го зголемат за износот на зголемувањето на платите од 500 динари за секое запослено лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), што е досега пресметувано посебно.

3. Во границите на нивото утврдено според претходната точка одвоено за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а одвоено за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници стопанските организации ќе ги определат новите износи на тарифните ставови за работните места и за работниците и за службениците на тие работни места.

Стопанските организации можат нивото на тарифните ставови за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, утврдено на начинот предвиден во точката 2 од ова упатство, да го зголемат за сметка на износот што ѝ припаѓа на стопанската организација за зголемување нивото на тарифните ставови за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници.

Органите што донесуваат тарифен правилник можат да се согласат во одделни стопански организации, кога го бараат тоа посебни услови на работата и работењето, нивото на тарифните ставови за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници, утврдено на начинот предвиден во точката 2 од ова упатство, да се зголеми за сметка на износот што ѝ припаѓа на стопанската организација за зголемување нивото на тарифните ставови за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места.

4. Зголемување на нивото на тарифните ставови според одредбите од ова упатство нема да вршат стопанските организации на подрачјето од бившите околии Бује и Копер.

Стопанските организации од претходниот став можат, по потреба, да извршат измена на тарифните ставови во границите на сегашното ниво, вклучувајќи го и зголемувањето од 500 динари за секое запослено лице според Уредбата за зголемување на платите, на надградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидниите и на додатокот на деца.

Селскостопанските организации што вовеле плаќање по единица производ, нема да вршат зголемување на нивото на тарифните ставови според одредбите од ова упатство. За нив важат одредбите од точката 3 на Одлуката за расподелба на делот од доходот за платите, за аконтажите на плати и за пресметување на посебниот придонес за буџетите од платите на работниците и службениците на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56).

5. Стопанските организации во индустријата на гума, во индустријата на кожа и во индустријата на обувки и стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство ќе го утврдат нивото на тарифните ставови според одредбите од точката 2 на ова упатство откога претходно ќе го зголемат сегашното ниво на тарифните ставови, и тоа:

- а) во индустријата на гума — за 10%;
- б) во индустријата на кожа — само претпријатијата за изработка на кожа — за 15%;
- в) во индустријата на обувки — само претпријатијата што во производниот процес користат техничка лента — за 5%;
- г) стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство — само за укрцаниот персонал — за 15%;
- д) претпријатијата на лукуите и складовите и поморските агенции — само за извршниот персонал на надворешната служба и на отпремата на бродовите — за 7%;

Зголемување на нивото на тарифните ставови според одредбите од оваа точка нема да вршат стопанските организации на подрачјето од бившите околии Бује и Копер.

6. Како основ за утврдување нивото според точката 2 на ова упатство треба да се земе бројот на работните места во тарифниот правилник на стопанската организација за 1955 година, бројот на работниците и службениците на тие работни места и тарифните ставови определени на работниците и службениците, односно за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а односно за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници.

Кај новоосновените стопански организации се земаат за основ работните места според тарифниот правилник за 1956 година.

Новите работни места воведени по донесувањето на тарифниот правилник, ќе се земат во обзир само ако секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата не ставил приговор против височината на тарифниот став, односно ако е тарифниот став за ново работно место ускладен со тарифните ставови за другите работни места — по барање од секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата.

Стопанските организации од точката 5 на ова упатство, при претходното зголемување на нивото на тарифните ставови, ќе го земат како основ за утврдување на нивото според таа точка бројот на работните места во тарифниот правилник на стопанската организација за 1955 односно 1956 година, бројот на работниците и службениците на тие работни места и тарифните ставови определени на работниците и службениците, а новите работни ме-

ста ќе ги земаат како основ под условите од претходниот став.

За утврдување нивото според одредбите од оваа точка треба да се земат во обзир само работните места што биле пополнети на 31 октомври 1956 година, односно бројот на работниците и службениците на тие работни места, и височината на тарифните ставови определени за тие работни места на работниците и службениците со состојба на 31 октомври 1956 година.

По исклучок, ако на 31 октомври 1956 година некое работно место само привремено не било пополнето, ќе се земе и тоа во обзир ако го определи тоа секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата, врз основа на доказот од стопанската организација дека односното работно место пред тој ден било пополнето и дека не е укинато.

Ако смета дека секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата неосновано ѝ одбил право според одредбите од претходниот став, стопанската организација може да бара републичкиот секретаријат за трудот да донесе за тоа свое решение.

Ако по 31 октомври 1956 година е намален бројот на работните места и на запослените лица, за утврдување нивото на тарифните ставови ќе служи како основ состојбата на работните места, на запослените лица и височината на тарифните ставови во времето на донесувањето измени на тарифните ставови.

Новоосновените стопански организации чиј тарифен правилник е донесен по 31 октомври 1956 година, ќе извршат зголемување на нивото на тарифните ставови во тарифните правилници земајќи ја како основ состојбата на работните места и бројот на лицата на тие работни места на денот на поднесувањето на новата табела на тарифните ставови.

7. Во границите на нивото утврдено според одредбите од ова упатство, стопанските организации ќе ги утврдат новите износи на тарифните ставови во тарифниот правилник според постапката за донесување на тарифен правилник.

Измените на тарифните правилници на стопанските организации извршени во врска со утврдувањето на новите износи на тарифните ставови ќе се сметаат како конечни, иако се донесени пред донесувањето на Сојузниот општествен план за 1957 година, под услов да се донесени по постапката за донесување на тарифни правилници и да се усвоени од надлежните органи.

8. Како документација за нивото на тарифните ставови на стопанската организација служи:

а) табелата на тарифните ставови од тарифниот правилник на стопанската организација за 1955 година односно за новоосновените стопански организации за 1956 година;

б) одлуката на управниот одбор и на работничкиот совет на стопанската организација за воведување нови работни места и потврдата од секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата за приемот на извештајот за воведување нови работни места;

в) платниот список за месец октомври 1956 година.

Стопанската организација е должна кон документацијата од претходниот став да приложи и пресметка на износот што го утврдила за нивото на тарифните ставови, и тоа односно за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници, на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а односно за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници, според образецот што ќе го пропише секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Стопанските организации од точката 3 на ова упатство ќе го внесат во пресметката според претходниот став и посебното зголемување на нивото на тарифните ставови предвидено во таа точка.

9. Документацијата од точката 8 на ова упатство стопанската организација ја составува во пет примероци, од кои по еден приложува кон предлогот на табела на новите износи на тарифните ставови, што им го доставува на органите надлежни за донесување на тарифен правилник, еден едно-временно со предлогот на табела му доставува на секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата, а еден задржува за себеси.

Ако секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата утврди неточности или неправилности во пресметката на износот за нивото на тарифните ставови или во документацијата, ќе и обрне внимание на стопанската организација за тоа. Ако стопанската организација смета дека забелешката од секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата е неоснована, може да бара републичкиот секретаријат за трудот да донесе за тоа свое решение.

10. Тарифните ставови утврдени според одредбите од ова упатство, ќе се применуваат од 1 јануари 1957 година.

11. Се овластува секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет да издава поблиски упатства за спроведување на ова упатство.

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објазувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 24

22 декември 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар.

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вујмановиќ, с. р.

50.

Врз основа на членот 135 став 3 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), издавам

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

I. Долу наведените приходи ќе се уплатуваат кај Народната банка на следните сметки:

- 1) данокот на промет:
 - а) на сметката бр. 329011 — Данок на промет од стопанските организации;
 - б) на сметката бр. 329012 — Данок на промет на заеми;
 - в) на сметката бр. 329013 — Данок на промет при увозот — од стопанските организации;
 - г) на сметката бр. 329014 — Данок на промет при увозот — од другите увозници, освен од стопанските организации;
 - д) на сметката бр. 329015 — Данок на промет од задругите и задружните организации;
 - е) на сметката бр. 329117 — Данок на промет на природно вино и ракија од производството на приватните производители;
 - ж) на сметката бр. 329118 — Данок на промет на природно вино и ракија од производството на другите производители, освен приватните;
 - з) на сметката бр. 329319 — Данок на промет од даночните вредносници;
 - с) на сметката бр. 329320 — Данок на промет од стопанските занаетчиски дуќани;
 - и) на сметката бр. 329321 — Данок на промет од приватните самостојни занимања и другите приватни лице, освен од приватните занаетчиски дуќани и приватните сопственици на патни возила;

ј) на сметката бр. 338790 — Данок на промет од транспортните услуги на приватните сопственици на патни возила;

к) на сметката бр. 329322 — Данок на промет од недвижностите и правата;

2) данокот на добивка:

на сметката бр. 329031 — Данок на добивка;

3) придонесот за буџетите од добивката на стопанските организации:

а) на сметката бр. 329032 — Дел од придонесот за сојузниот буџет од добивката на стопанските организации;

б) на сметката бр. 329132 — Дел од придонесот за републичкиот буџет од добивката на стопанските организации;

в) на сметката бр. 329332 — Дел од придонесот за буџетот на околицата од добивката на стопанските организации;

г) на сметката бр. 329432 — Дел од придонесот за буџетот на општината од добивката на стопанските организации;

4) посебниот придонес за буџетите од платите:

а) на сметката бр. 329333 — Дел од посебниот придонес за буџетот на околицата од платите;

б) на сметката бр. 329433 — Дел од посебниот придонес за буџетот на општината од платите;

5) царините:

на сметката бр. 329064 — Царини;

6) разликите во цените во работењето со странство:

на сметката бр. 329059 — Разлики во цените во работењето со странство;

7) данокот на доход:

а) на сметката бр. 329470 — Данок на доход од селското стопанство;

б) на сметката бр. 329471 — Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност;

в) на сметката бр. 329472 — Данок на доход од други самостојни занимања и имот;

г) на сметката бр. 329435 — Данок на употреба на туѓа работна сила од индивидуалните селско-стопански производители;

д) на сметката бр. 329436 — Данок на употреба на туѓа работна сила од други лица, освен од индивидуалните селскостопански производители;

е) на сметката бр. 329473 — Данок на доход: во постојан износ, во процент од бруто приходот, во процент од прометот и на повремени приходи;

ж) на сметката бр. 329474 — Данок на доход на приходи од превозничка дејност како споредна дејност во селското стопанство;

з) на сметката бр. 329475 — Данок на доход на приходи од дополнителен работен однос и на хонорари;

и) на сметката бр. 329476 — Данок на приходи од работниот однос на лицата во служба на органите на странски држави, на странски и меѓународни организации на територијата на Југославија;

о) земјарината:

на сметката бр. 329434 — Земјарина;

п) таксите:

а) на сметката бр. 329365 — Приходи на околицата од државни такси;

б) на сметката бр. 338066 — Такси во готово во постапка пред стопанските судови;

в) на сметката бр. 338084 — Такси на моторни патни возила;

г) на сметката бр. 338085 — Такси на запрежни возила;

д) на сметката бр. 338086 — Такса на работен (запрежен) добиток;

е) на сметката бр. 338087 — Такси за држање кучиња;

ж) на сметката бр. 338088 — Такси на орудија за производство;

з) на сметката бр. 338089 — Такси на хибридна лоза;

з) на сметката бр. 338095 — Такса на мелење од приватните сопственици на мелници и воденици;
 е) на сметката бр. 338096 — Такса на мелење од другите сопственици на мелници и воденици, освен приватните сопственици на мелници и воденици;

10) данокот на наследства и данокот на подароци:

на сметката бр. 329478 — Данок на наследства и данок на подароци;

11) општинските такси:

а) на сметката бр. 329437 — Општински такси на имот;

б) на сметката бр. 329438 — Други општински такси;

12) општинскиот данок на промет:

а) на сметката бр. 329439 — Општински данок на промет од приватните занаетчиски дуќани;

б) на сметката бр. 329440 — Општински данок на промет од приватните занимања и лица, освен од приватните занаетчиски дуќани;

в) на сметката бр. 329441 — Општински данок на промет од стопанските организации, освен од трговските претпријатија и дуќани;

г) на сметката бр. 329442 — Општински данок на промет од трговските претпријатија и дуќани;

13) општинскиот локален данок:

а) на сметката бр. 329443 — Општински локален данок на приходи од селското стопанство;

б) на сметката бр. 329444 — Друг општински локален данок;

14) приходите на државните органи и установи:

а) на сметката бр. 329067 — Приходи на државните органи и установи што се финансираат од сојузниот буџет;

б) на сметката бр. 329167 — Приходи на државните органи и установи што се финансираат од републичкиот буџет;

в) на сметката бр. 329267 — Приходи на државните органи и установи што се финансираат од буџетот на Автономна Покраина Војводина односно од буџетот на Автономната Косовско-метохиска Област;

г) на сметката бр. 329367 — Приходи на државните органи и установи што се финансираат од околинскиот буџет;

д) на сметката бр. 329467 — Приходи на државните органи и установи што се финансираат од општинскиот буџет;

15) непотрошените буџетски средства од поранешните години:

а) на сметката бр. 329068 — Непотрошени средства на сојузниот буџет од поранешните години;

б) на сметката бр. 329168 — Непотрошени средства на републичкиот буџет од поранешните години;

в) на сметката бр. 329268 — Непотрошени средства на буџетот од поранешните години на Автономна Покраина Војводина односно на Автономната Косовско-метохиска Област;

г) на сметката бр. 329368 — Непотрошени средства на околинскиот буџет од поранешните години;

д) на сметката бр. 329468 — Непотрошени средства на општинскиот буџет од поранешните години;

16) вонредните приходи:

а) на сметката бр. 329069 — Сојузни вонредни приходи;

б) на сметката бр. 329169 — Републички вонредни приходи;

в) на сметката бр. 329269 — Вонредни приходи на Автономна Покраина Војводина односно на Автономната Косовско-метохиска Област;

г) на сметката бр. 329369 — Вонредни приходи на околицата;

д) на сметката бр. 329469 — Вонредни приходи на општината.

II. Установите со самостојно финансирање, државните органи и општествените организации да-

нокот на промет го уплатуваат на сметката бр. 329011 — Данок на промет од стопанските организации, а при увозот на производи — во корист на сметката бр. 329014 — Данок на промет при увозот — од другите увозници, освен од стопанските организации.

Запрениот данок на промет од приватните дуќани и приватните лица се уплатува на сметките на кои односните приватни лица се должни да го уплатуваат данокот на промет според точката I од оваа наредба.

Стопанските организации што произведуваат вештачки вина и ракии, освен задружните стопански организации, данокот на промет го уплатуваат на сметката бр. 329011 — Данок на промет од стопанските организации, а задругите и задружните организации — на сметката бр. 329015 — Данок на промет од задругите и задружните организации.

Стопанските организации и задругите што се должни при купувањето на природно вино и ракија да платат данок на прсмет, овој данок го уплатуваат на сметката бр. 329117 — Данок на промет на природно вино и ракија од производството на приватните производители.

Стопанските, задружните и општествените организации и државните органи и установи што од приватни лица ги купуваат производите од тар. број 100 на делот А од Тарифата за данокот на промет (дрвно-шумски производи), овој данок го плаќаат на сметката бр. 329321 — Данок на промет од приватните самостојни занимања и од другите приватни лица, освен од приватните занаетчиски дуќани и приватните сопственици на патни возила.

Стопанските, задружните и општествените организации, државните органи и установи што од приватни лица ги купуваат производите од тар. број 101 на делот А од Тарифата за данокот на промет (т. е. моторни возила, низни главни делови, машини, уреди и слично), овој данок го плаќаат на сметката бр. 329011 — Данок на промет од стопанските организации, а кога им ги продаваат тие производи на приватни лица — данокот го плаќаат на сметката бр. 329321 — Данок на промет од приватните самостојни занимања и од другите приватни лица, освен од приватните занаетчиски дуќани и од приватните сопственици на патни возила.

III. На сметките на данокот на доход на приходи од занаетчиската дејност вршат уплата, односно даночни обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и од имот чиј претежен дел на приходите произлегува од занаетчиската дејност.

IV. Приходите што произлегуваат од обврските на стопанските организации спрема буџетите на политичкотериторијалните единици за 1956 година, а што ќе бидат наплатени до 31 март 1957 година, ќе се уплатуваат на сметките на кои се уплатувале тие приходи во 1956 година.

Другите приходи од поранешните години се уплатуваат на сметките определени со оваа наредба за уплата на тие видови приходи за 1957 година, а приходите од поранешните години за кои со оваа наредба не е определена посебна сметка за уплата, поради тоа што тие видови приходи не се предвидени во 1957 година, ќе се уплатуваат на сметката на вонредните приходи на соодветните буџети.

V. Даночните обврзници при уплатувањето на приходите на односните сметки се должни на уплатницата (образец на Народната банка бр. 141) односно на вирманскиот налог (образец на Народната банка бр. 174) задолжително да ја наплатат општината кај која се водат нивните даночни сметки.

VI. Државните органи и установи ќе ги означат на грбот од уплатницата партиите и позициите на буџетот во корист на кои вршат уплата на приходите.

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 770

12 јануари 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

Врз основа на ставот 2 точката 9 одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ БУДЖЕТСКИ ФОНДОВИ ВО 1957 ГОДИНА

1. До одобрувањето на претсметките на сојузните буџетски фондови за 1957 година од страна на Сојузната народна скупштина, сојузните буџетски фондови можат да ги трошат месечно своите средства до височина од 8% од износот на потрошувачката на средствата, предвидени со одобрените претсметки за 1956 година, а за неопходните издатоци во склад со предложените програми односно претсметки за 1957 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 1412

18 јануари 1957 година

Белград

Го заменува Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

52.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, на предлог од Југословенската инвестициона банка, издава

НАРЕДБА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ЕЛАБОРАТ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ

I. Претпријатијата на јавниот патен сообраќај кои барањето за инвестиционен заем за набавка на патни моторни возила можат да ги поднесуваат на Југословенската инвестициона банка упростен инвестиционен елаборат наместо инвестициониот елаборат предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции.

II. Упростениот инвестиционен елаборат од претходната точка мора да содржи податоци:

1) за називот и седиштето на околицата и општината на чие подрачје заеmobарателот има седиште;

2) за бројната состојба и техничката исправност на возниот парк за 1956 година, и тоа:

а) за бројот на возилата по видови и марки, со ознака на нивната носивост, со напореден преглед на состојбата на возниот парк од 1951 до 1956 година и со образложение на порастот односно намалувањето на бројот на возилата;

б) за процентот на исправните возила во однос на вкупниот број на возилата;

в) за процентот на искористувањето на исправните возила;

г) за процентот на искористувањето на носивоста;

д) за процентот на искористувањето на поминатиот пат;

3) за остварениот обем на работата во 1956 година, и тоа:

а) за бројот на поминатите километри;

б) за бројот на остварените тонски и патнички километри;

в) за количината на превезените стоки во тони и за бројот на превезените патници;

г) за остварениот среден пат на една тона стока односно на еден патник;

4) за бројот и ознаката на возилата за чија набавка се бара заем, а особено:

а) колку и какви возила се бараат;

б) од кои марки и типови возила;

в) кои се главните карактеристики на тие возила; г) колкава е цената и трошоците на транспортот до местото на заеmobарателот;

5) за количината на стоки и за бројот на патниците што заеmobарателот ќе може на подрачјето на кое ја врши својата превозничка дејност да ги преземе на превоз по набавката на возилата за кои бара заем;

6) за можноста на сместување и за одржувањето на возилата за чија набавка се бара заем, особено за опременоста и состојбата на работилниците и гаражите и за стручните кадри;

7) за основицата за амортизација и за сегашната вредност на возилата пред и по инвестирањето;

8) за потребните обртни средства пред и по инвестирањето;

9) за рентабилноста на инвестиционото вложување и за можноста за отплата на заемот, и тоа:

а) приказ на сметката на рентабилноста пред и по инвестирањето;

б) височина на остварениот бруто продукт на претпријатието за 1956 година и височина на годишниот бруто продукт што може да се очекува по инвестирањето.

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 896

15 јануари 1957 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

53.

Врз основа на одделот 3 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ

I. Должникот што не ќе го намира долгот во срок на доверителот му плаќа затезен интерес, и тоа:

1) на банката или штедилницата: на краткорочните кредити, на пречекоувањето на краткорочните кредити и на ануитетите по заемите за инвестиции — во височината што ќе ја спредели упростиот одбор на банката (штедилницата), со тоа нормата на затезниот интерес да не може да биде поголема од 6% годишно. Затезниот интерес должникот ѝ го плаќа на банката (штедилницата) покрај редовниот интерес;

2) на стопанските, задружните и општествените организации — во височината што ќе биде утврдена со договорот, со тоа нормата на затезниот интерес да не може да биде поголема од 12% годишно, а ако височината на затезниот интерес не е договорена — по нормата од 8% годишно;

3) на другите доверители — во височината што ќе биде утврдена со договорот, со тоа нормата на затезниот интерес да не може да биде поголема од 5% годишно, а ако затезниот интерес или височината на неговата норма не е договорена — по нормата од 5% годишно.

II. Затежниот интерес на износите по обврските спрема буџетите и фондовите што не се намирани во сроките, се плаќа според одделни прописи.

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 1211
16 јануари 1957 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

54.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за исплата на разликата, во цената на производителите што ги предаде контрахираните количини жита од родот на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/56), во согласност со државниот секретар за работи на стоковниот промет, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАДЕ КОНТРАХИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ ЖИТА ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА

1. Во Упатството за примена на Одлуката за исплата на разликата во цената на производителите што ги предаде контрахираните количини жита од родот на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56) точката V се менува и гласи:

„V. Исплати на надоместоци на производителите според ова упатство можат да се вршат до 15 февруари 1957 година.

Барања за регрес овластените претпријатија за промет на жита и овластените мелници можат да поднесуваат најдоцна до 28 февруари 1957 година.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 403
18 јануари 1957 година
Белград

Го заменува Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

55.

Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1956 година, во врска со членот 11 оддел I под а) точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врска на Сојузниот извршен совет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници редовните возни цени за превоз на патници се менуваат:

A. За патничките возови

1. Единичниот став за еден патнички километар за II класа на одделни отстојанија изнесува, и тоа:

до	5 км	4,80 динари
„	10 „	4,40 „
„	20 „	4,20 „
„	30 „	4,14 „
„	40 „	4,10 „
„	50 „	4,10 „
„	60 „	4,08 „
„	70 „	4,06 „
„	80 „	4,00 „
„	90 „	3,96 „
„	100 „	3,88 „
„	150 „	3,70 „
„	200 „	3,42 „
„	250 „	3,23 „
„	300 „	3,08 „
„	400 „	2,99 „
„	500 „	2,94 „
„	600 „	2,92 „
над	600 „	2,92 „

2. Возните цени за I класа се определуваат во сразмер 1,5 спрема I во однос на II класа.

3. Пресметувањето на возните цени ќе се врши според тарифските зони, и тоа:

а) по 5 км за отстојанија до 100 километри;
б) по 10 км за отстојанија од 101 до 500 километри;

в) по 25 км за отстојанија над 500 километри.

При пресметувањето на редовните возни цени според тарифските зони заокружувањето ќе се врши нагоре на динарски износи деливи со 4.

B. За брзите и експресните возови

1. Возната цена за брзите и експресните возови се состои од редовна возна цена за патничките возови под A и од дополнителна цена од 300 динари кај брзите возови, а од 600 динари кај експресните возови, без оглед на отстојанието и класата.

2. Дополнителната цена за брзот и експресниот воз при користење на повластица се плаќа во височина на односната повластица.

II. Срокот на важењето на обичните возни исправи за отстојанијата до 50 км изнесува 1 ден.

III. За државните празници Нова година, Народниот празник Први мај и Дваесет деветти ноември повластицата за неделните повратни патувања важи на отстојанија до 600 км.

Кога на овие празници непосредно или со отстојание од еден работен ден им претходи или следува недела, ќе се применува оваа повластица и на тој работен ден и недела.

IV. Генералната дирекција на Југословенските железници според овој правилник ќе ги усогласи тарифските одредби во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници и ќе изработи потребни тарифски табели за внатрешниот и меѓународниот сообраќај.

V. Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат, и тоа: одредбата од точката I оддел I под а) алинеја 1 на Одлуката за измена на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) и одредбите од точката I под 1 и 2 на Решението за измена на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1957 година

Бр. 856
22 декември 1956 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врска
Сојузниот извршен совет,
Милорад Зориќ, с. р.

56.

Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1956 година, во врска со членот 11 оддел 1 под а) точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО РЕЧНИОТ СООБРАЌАЈ**

I. Редовните цени за превоз на патници во речниот сообраќај се менуваат и изнесуваат:

1) за II класа во височина од 70% од железничката редовна патничка тарифа за II класа на патнички воз на истите отстојанија;

2) за I класа во срезмер 1,25 спрема 1 во однос на II класа на речниот сообраќај.

II. Досегашните возни цени на постојните локални линии, како и цените на месечните работнички, службенички и детски претплатнички карти, остануваат непроменети.

III. Претпријатијата на речното бродарство ќе извршат потребна измена во својата тарифа за превоз на патници во речниот сообраќај.

IV. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат одредбите од точката 1 оддел I под в) ст. 1 и 3 од Одлуката за измена на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53).

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1957 година.

Бр. 837

22 декември 1956 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски на
Сојузниот извршен совет,
Милорад Зорик, с. р.

57.

Врз основа на точ. 3 и 4 од Одлуката за спроведување аналитичка проценка на работните места во стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56), издавам

НАРЕДБА**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ОПИСОТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ИНДУСТРИЈАТА И СООБРАЌАЈОТ**

1. Стопанските организации во индустријата и сообраќајот се должни да извршат попис и опис на работните места со цел за подготвување документација за аналитичка проценка на работните места.

2. За извршување на пописот и описот на работните места стопанските организации од точката 1 ќе формираат комисија од најмалку три члена, во која влегуваат: еден инженер или техничар, еден од најопитните работници, како претставник на работничкиот совет и претставник на синдикалната организација.

Во поголеми претпријатија комисијата од претходниот став може, по потреба, да изврши попис и опис на работните места во одделни погони и одделенија преку поткомисии. Во тој случај одговорноста за правилното извршување на работата ја има комисијата.

3. Работата на извршување пописот и описот на работните места ја обединуваат стручните здруженија на стопанските организации за односната стопанска гранка. За таа цел стручните здруженија ќе формираат посебна комисија што ќе им укажува помош во работата на комисиите на стопанските организации.

4. Пописот и описот на работните места во стопанските организации од точката 1 ќе се изврши спрема обрасците О₁ (за опис на работното место на работник) и О₂ (за опис на работното место на службеник, што се составен дел од оваа наредба).

5. Попис и опис на работните места во смисла на оваа наредба стопанските организации на индустријата и сообраќајот се должни да извршат до 30 јуни 1957 година.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 84

12 јануари 1957 година

Белград

Секретар за трудот
на Сојузниот извршен совет,
Франц Попит, с. р.

Образец О₁

Организациона единица: _____ Работно место број: _____

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО НА РАБОТНИК

1. Назив на работното место: _____

2. Делокруг: _____

3. Нормален ефект: _____

4. Материјали: _____

5. Погонски уреди и алати: _____

6. Основа за работа: _____

7. Податоци за организацијата:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| а) непосреден раководител: | г) плаќање: |
| б) број на подредените: | д) број на смените: |
| в) систем на работата: | е) трошење на 1 смена: |

8. Технолошки процес и тек на работите: _____

9. Специјални забелешки: _____

(На грбот од образецот)

УПАТСТВА**ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОТ О₁ ЗА ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА РАБОТНИЦИ**

Во рубриката 1 — „Назив на работното место“ — се внесува називот на работното место, на пример: огнар на парен котел, топилицар на коритеста печка, возач на товарно возило од 3 тони.

Во рубриката 2 — „Делокруг“ — се внесува со стегнат стил делокругот на работникот, на пример: палење парен котел, топење технички маснотии (во фабриката на сапун).

Во рубриката 3 — „Нормален ефект“ — се внесува нормалниот ефект, ако работното место е опфатено со индивидуална или групна норма, на пример: штацинување 800 рала гонови во тек на една смена. Ако се во прашање работни места кај кои не постои ниту индивидуална ниту групна норма, се наведува редовната работна задача на тоа работно место. На пример: кај огнарот на парен котел — килограми пара што треба да произведе на час и со тоа во врска најголемо трошење на јаглен.

Во рубриката 4 — „Материјали“ — се внесуваат видовите на материјали и карактеристиките на материјалите со кои ракува работникот на работното место, на пример: битумен со густина 25 во лимени тапани од 200 кг, крупон, бензин.

Во рубриката 5 — „Погонски уреди и алати“ — се внесува видот на машините, уредите и алатите што ги употребува работникот при работата, на пример: револвер-струг Pittler, товарно возило „ТАМ“ од 3 тони, жарач, дурпија.

Во рубриката 6 — „Основа за работа“ — се внесува основата спрема која работникот ја врши работата, на пример: усна директива од мајсторот, писмен работен налог, операционен лист, рецептура, договор.

- Во рубриката 7 — „Податоци за организацијата“:
- под а) „непосреден раководител“ — се внесува функцијата а не името на раководителот, на пример: предрботник, рабоводител, погонски инженер;
 - под б) „број на подредените“ — се внесува бројот на директно подредените лица;
 - под в) „систем на работата“ — се внесува: — „поединечен“ — „малосериски“ — „голосериски“ или сл.;
 - под г) „плаќање“ — се внесува дали е по врсме или по ефект;
 - под д) „број на смените“ — се внесува: 1, 2 или 3 смени;
 - под ф) „време на една смена“ — се внесува: 4, 6, 8 часови или сл., спрема тоа колку трае работата во една смена.

Во рубриката 8 — „Технолошки процес и тек на работите“ — се внесува технолошкиот процес и текот на работите на работното место. Со описот треба да се опфатат, најдобро по хронолошки ред, сите работи што се вршат на работното место, било во тек на една смена или во тек на подолг временски период. Описот треба да биде кус но содржан. Од него мораат да се добијат сите елементи врз основа на кои подоцна, со анализа, ќе се определат степените и бодовите, та спрема тоа и оценката на вредноста на работното место. Овде треба да се внесат и околностите — условите за работа — под кои се врши работата, на пример: покачена температура, силна бучава, непријатна миризба, постои опасност од несреќен случај.

Во рубриката 9 — „Специјални забелешки“ — се внесуваат другите моменти што се важни а не се опфатени со поранешните точки, на пример: работата можна само во куси смени од половина час поради силно влијание на покачената температура, работното место претставува грло на производството.

(На посебен лист)

ОПШТА ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОЦОТ О₁

Пополнувањето на рубриките 1, 2 и 8 зависи од системот на производството и од тоа дали се проценуваат операциите или делокругот на еден извршител на работното место.

Во големосериското производство, каде што сите операции се вршат секој ден, во рубриката 1 — „Назив на работното место“ се внесува одвоено секоја операција што се врши на односното работно место. Во малосериското производство, каде што сите операции не се вршат секој ден, работното место претставува делокруг на еден извршител и обично опфаќа повеќе операции.

Како пример се зема работата во една фабрика на намештај. Фабриката произведува комплетни комбинирани и спални одаи од разни типови, потоа маси, ормани итн., т. е. делови од одаи. Во организационата единица „рачна подготовка“ се појзубаат следните операции:

- 1) подготовка за фурнирање и фурнирање;
- 2) чистење на фурнирот;
- 3) упасување делови;
- 4) лепење делови;
- 5) пакување делови;
- 6) чистење комбинирани делови;
- 7) чистење на рачни масивни делови;
- 8) грубо чистење на ситни делови;
- 9) —————

итн.

20) —————

Наведените операции постојано се повторуваат, а само предметот на работата се менува, што значи, дека еден ден се врши фурнирање на вратите од орманите, другиот ден фурнирање на масите, итн.

Системот на производството влијае врз предметот на проценката кој може да биде:

- операција или работа,
- делокруг на еден извршител

Производство

масовно	голосериско	малосериско	поединечно
	случај I	случај II	

Случај I

Сите наведени операции од 1—20 се вршат секој ден. Во рубриките 1, 2 и 8 од образецот О₁ за опис на работното место се внесува следното:

- 1) „Назив на работното место“: подготовка за фурнирање и фурнирање;
- 2) „Делокруг“: двокрилен орман тип 24 — фаза 4, 11...
маса тип 24 — фаза 28, 34

- 8) „Технолошки процес и тек на работите“: То-чен опис на технолошката постапка на подготовката за фурнирање и на самото фурнирање.

Заклучок: проценката на работното место = проценката на операцијата (работата).

Случај II

Секој ден не се вршат сите операции.

Прво ќе се утврди кои работи се вршат на одделни работни места. Во врска со ваквиот систем на производство се менува и начинот на пополнување на рубриките 1, 2 и 8 од образецот О₁ — „Опис на работното место на работник“. Во овој конкретен случај беше потребно да се постават следните работни места:

Назив на работното место	Делокруг
столар I	операции 1, 3, 17, 19
столар II	“ 2, 4, 5
столар III	“ 6, 9 ...
чистач I	“ 7 ...
чистач II	“ 8 ...

Во рубриката 8 — „Технолошки процес и тек на работите“ — се внесува, спрема тоа, за работното место столар I, опис на технолошкиот процес — операција 1, 3, 17 и 19.

Заклучок: Проценката на работното место = проценката на делокругот.

Образец О₁

Организациона единица: _____ Работно место број: _____

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО НА СЛУЖБЕНИК

1. Назив на работното место (службата): _____

2. Делокруг:

- а) текушти работи:
- б) повремени работи:

3. Средства за работа: _____

4. Податоци за организацијата:

- а) непосреден раководител:
- б) број на подредените:
- в) соработка во одделението:
- г) соработка надвор од одделението:
- д) соработка надвор од претпријатието:

5. Основа за работа: _____

6. Специјални забелешки: _____

(На грбот од образецот)

УПАТСТВА

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОТ ОЗ ЗА ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА СЛУЖБЕНИЦИ

Во рубриката 1 — „Назив на работното место (службата)“ — се внесува називот на работното место, на пример: секретар на претпријатието.

Во рубриката 2 — „Делокрут“ — се внесува со стегнат стил делокрутог на службеникот, и тоа:

— под а) „текушти работи“ — се внесуваат сите задачи и работи што редовно се вршат на работното место;

— под б) „повремените работи“ — се внесуваат повремени задачи и работи што се јавуваат од време на време, а можат однапред да се предвидат и набројат.

Во рубриката 3 — „Средства за работа“ — се внесуваат сите средства за работа со кои се ракува на односното работно место, на пример: телефон, железна каса, машина за пишување, машина за сметање.

Во рубриката 4 — „Податоци за организацијата“ — се внесуваат следните податоци:

— под а) „непосреден раководител“ — звањето односно функцијата на непосредниот раководител, на пример: директор на претпријатието, технички директор;

— под б) „број на подредените“ — се внесува посебно бројот на директно, а посебно бројот на индиректно подредените;

— под в) „соработка во одделението“ — се наведува бројот и функцијата на луѓето со кои на односното работно место се доаѓа во допир;

— под г) „соработка надвор од одделението“ — се наведува дали извршителот одржува постојана или повремена врска со сите работници и службеници на претпријатието или само со определен број од нив;

— под д) „соработка надвор од претпријатието“ — се наведува постојана или повремена врска со други установи и претпријатија и зачестеноста на таа врска.

Во рубриката 5 — „Основа за работи“ — се внесува што сл. жи како основа за работа на односното работно место на службеникот, на пример: подробни писмени упатства, усна директива, повремени општи упатства, план за работа.

Во рубриката 6 — „Специјални забелешки“ — се внесуваат другите важни моменти и околности што во горните точки не биле опфатени, на пример: се бара особена точност, чистота на работата, доверливост.

58.

Врз основа на точката 11 од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

А. Зголемување на нивото на тарифните ставови и утврдување на новите износи на тарифните ставови

I. Стопанските организации од точката 5 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации најпрво ќе извршат зголемување на нивото на тарифните ставови за сите работни места односно за работните места за кои е определено зголемување. Така утврденото ниво на тарифните ставови ќе им служи како состојба на 31 октомври 1956 година врз основа на која ќе извршат зголе-

мување на нивото на тарифните ставови според одредбите од точката 2 на наведеното упатство.

За зголемување на нивото на тарифните ставови од претходниот став не се зема во обзир персоналот на продавниците во состав на стопанските организации на индустријата на гума, кожа и обувки.

II. За претпријатијата здружени во заедниците на електростопанските претпријатија што според одредбите од Одлуката за измени и дополненија на Сојузниот општествен план за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/55) извршиле зголемување на тарифните ставови во текот на 1956 година, како основ за зголемување на тарифните ставови според одредбите од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации важат тарифните ставови определени во текот на 1956 година.

III. Ако стопанската организација по 31 октомври 1956 година го намалила бројот на работните места и бројот на запослените лица, така намалената состојба ќе ѝ служи како основ за утврдување нивото на тарифните ставови а не состојбата на 31 октомври 1956 година. По исклучок, ако е во прашање само привремено намалување на бројот на работните места и на запослените лица, стопанската организација може да го утврди нивото на тарифните ставови врз основа на состојбата на 31 октомври 1956 година, но и износот на тарифните ставови ќе го утврди за бројот на работните места и за бројот на лицата спрема состојбата од тој ден.

Стопанските организации што по 31 октомври 1956 година го намалиле бројот на работните места, а задржале ист број работници и службеници, префрлувајќи ги работниците и службениците од укинатите работни места на работните места што не се укинати, при утврдувањето на нивото на тарифните ставови можат да ги земат во обзир за тие лица само износот на тарифните ставови што ги имале тие на 31 октомври 1956 година. Никаква промена во височината на тарифните ставови што настапила по 31 октомври 1956 година не може да се земе во обзир.

При утврдувањето на нивото на тарифните ставови не можат да се земат во обзир лицата што се примени во работен однос по 31 октомври 1956 година, ниту лицата за кои се предвидува дека ќе биде потребно да се примат во работен однос во текот на 1956 година.

IV. Во стопанските организации со сезонско работење работните места предвидени во тарифниот правилник, што биле пополнети во сезоната но поради завршување порано на сезоната на работите не биле пополнети на 31 октомври 1956 година, ќе се сметаат како привремено непополнети работни места и ќе се земат во обзир за утврдување нивото на тарифните ставови само ако го определи тоа секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата во смисла на точката 6 став 6 од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации.

V. При утврдувањето на нивото на тарифните ставови на 31 октомври 1956 година не можат да се земат во обзир незаконитите зголемувања на тарифните ставови што ги извршиле стопанските организации самовласно или врз основа на одлука на државни органи што немаат законски основ.

За утврдување нивото на тарифните ставови на 31 октомври 1956 година не се земаат во обзир додатите што се пресметуваат според членот 31 под б) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) ниту додатните тарифни ставови.

VI. Стопанската организација не може во предлогот на табела на новите износи на тарифните ставови да предвиди поголем број лица од бројот спрема состојбата на 31 октомври 1956 година. Ако стопанската организација по 31 октомври 1956 година установила нови работни места, што не постоеле на тој ден, нема да ги зема нив во обзир за

утврдување нивото на тарифните ставови, а тарифните ставови за нив ќе ги определи по донесувањето на нов тарифен правилник според постапката за утврдување тарифните ставови за новите работни места.

VII. Зголемувањето на нивото на тарифните ставови од 10% односно 5% за дуќаните од чл. 33 и 34 на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) ќе се изврши на следниот начин:

1) за дуќаните, што применуваат единствен тарифен правилник донесен од месниот одбор на соодветниот синдикат, од соодветната комора и од народниот одбор на општината, а не донесувале свој тарифен правилник, месниот одбор на синдикатот, комората и народниот одбор на општината ќе ги утврдат новите износи на тарифните ставови со зголемување спрема состојбата на работните места и на бројот на лицата на 31 октомври 1956 година во сите дуќани за кои е донесен единствен тарифен правилник, земајќи ги во обзир тарифните ставови спрема единствениот тарифен правилник што ги имале лицата запослени во тие дуќани на тој ден;

2) за дуќаните, што донесле свој тарифен правилник односно што ги утврдиле тарифните ставови во границите на основите утврдени со заедничкиот тарифен правилник (член 34 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации), месниот одбор на соодветниот синдикат, соодветната комора и народниот одбор на општината ќе ги утврдат новите основни земајќи го во обзир зголеменото ниво на тарифните ставови. Во границите на така утврдените основни за тарифните ставови дуќаните ќе ги определат новите износи на тарифните ставови во границите на нивото утврдено врз основа на состојбата на работните места и на бројот на лицата на тие работни места, како и врз основа на износот на тарифните ставови што ги имале тие лица на 31 октомври 1956 година.

Б. Документација за нивото на тарифните ставови

VIII. Документацијата за нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1957 година ги содржи одвоено податоците за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а одвоено за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници.

IX. Документацијата од претходната точка се состои од два дела, со податоци: за сегашната состојба и за состојбата спрема предлогот на тарифен правилник за 1957 година.

1) Податоците за сегашната состојба содржат:

а) број на работните места;

— предвидени со тарифниот правилник за 1955 година. Се зема состојбата при влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1955 година;

— изовозедени по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1955 година до 31 октомври 1956 година заклучно;

— укинати по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1955 година до 31 октомври 1956 година заклучно;

— постојано непочинети на 31 октомври 1956 година;

— состојбата на 31 октомври 1956 година;

б) број на запослените работници и службеници на тие работни места на 31 октомври 1956 година. Во бројот на запослените работници и службеници влегуваат и лицата на привремено непочинети работни места под условите од точката 6 став 6 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации;

в) вкупен износ на тарифните ставови во месечен износ за бројот на лицата под б), и тоа: врз основа на нивото утврдено заедно со зголемувањето од 500 динари по едно лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), и без тоа зголемување. Вкупниот износ на тарифните ставови се утврдува врз основа на конкретно определени тарифни ставови за секое одделно лице;

г) просечен тарифен став за едно запослено лице врз основа на податоците под б) и в).

2) Податоците спрема предлогот на тарифен правилник: за 1957 година содржат:

а) број на работните места;

б) број на работниците и службениците на тие работни места;

в) вкупан износ на тарифните ставови за лицата под б), и тоа: врз основа на нивото утврдено покрај зголемувањето од 10% односно 5% уште и со зголемување од 500 динари по едно лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца, и без зголемувањето од 500 динари. Вкупниот износ на тарифните ставови се утврдува врз основа на тарифните ставови што се предвидуваат за секое поодделно лице на работното место.

Стопанските организации во трговијата, угостителството и селското стопанство (освен оние што вовеле плаќање според приносот) и стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги ќе ги внесат податоците за тарифните ставови под 1) (в и г) и 2) (в) од оваа точка врз основа на чистите износи на тарифните ставови во кои не е содржан посебниот придонес за буџетите од платите.

Податоците за документацијата се даваат на обрасците Д-1, Д-2 и Д-3, што се составен дел од ова упатство.

X. Стопанските организации на индустријата на гума, на индустријата на кожа и обувки, стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство и претпријатијата на луките и складовите и поморските агенции кои пред зголемувањето на сегашното ниво на тарифните ставови (на 31 октомври 1956 година) ги зголемуваат тарифните ставови за процентот определен во точката 5 од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации — поднесуваат за тоа посебна документација.

Документацијата за зголемувањето на тарифните ставови од претходниот став содржи:

1) број на работните места според тарифниот правилник од 1955 година на 31 октомври 1956 година;

2) број на запослените работници и службеници на работните места по 1 од оваа точка на 31 октомври 1956 година. За број на запослените работници доаѓаат во обзир и лицата на привремено непочинети работни места, под условот од точката 6 став 6 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации;

3) вкупен износ на тарифните ставови, без зголемувањето од 500 динари по едно лице, за лицата под 2 од оваа точка на 31 октомври 1956 година;

4) вкупен износ на тарифните ставови, без зголемувањето од 500 динари по едно лице, за лицата под 2 од оваа точка зголемен за процентот определен во точката 5 од споменатото упатство;

5) просечен месечен износ на тарифните ставови, без зголемувањето од 500 динари по едно лице, за лицата под 2 од оваа точка на 31 октомври 1956 година;

6) просечен месечен износ на тарифните ставови, без зголемувањето од 500 динари по едно лице, за лицата под 2 од оваа точка зголемен за процентот определен во точката 5 од споменатото упатство;

7) процент на вкупното зголемување.

Податоците од претходниот став ги доставуваат:

1) стопанските организации на индустријата на гума, на индустријата на кожа (само претпријатијата за изработка на кожа), а од индустријата на обуки само претпријатијата што во производниот процес користат техничка лента (коввер), за сите работници и службеници запослени на 31 октомври 1956 година;

2) стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство — само за укрцаниот персонал запослен на 31 октомври 1956 година;

3) претпријатијата на лукуите и складовите и поморските агенции само за извршниот персонал на надворешната служба и на отпремата на бродовите во кои влегуваат и лукуите транспортни работници запослени на 31 октомври 1956 година.

Стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство доставуваат, покрај редовната документација според обрасците Д-1, Д-2 и Д-3, и посебна документација според обрасците Д-1 и Д-2 само за укрцаниот персонал, а претпријатијата на лукуите и складовите и поморските агенции само за извршниот персонал на надворешната служба и на отпремата на бродовите. Податоците за состојбата на тарифните ставови на 31 октомври 1956 година во посебната документација се искажуваат врз основа на износот на тарифните ставови пред извршеното претходно зголемување според одредбите од точката 5 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации.

XI. Податоците за документацијата се земаат од тарифниот правилник, од одлуките на управниот одбор и на работничкиот совет за воведување нови работни места, од платниот список, од книговодствените податоци и од податоците на персоналната евиденција.

Шефот на сметководството, директорот на стопанската организација и претседателот на управниот одбор посебно се одговорни за точноста на податоците во документацијата.

XII. Кон документацијата според точката IX од ова упатство стопанската организација приложува: 1) табела на тарифните ставови од тарифниот правилник на стопанската организација од 1955 година, а за новооснованите стопански организации — од 1956 година; 2) одлуки на управниот одбор и на работничкиот совет на стопанската организација за воведување нови работни места, со потврдите од околицката комисија за плати во стопанството за приемот на извештаите за воведувањето на нови работни места; 3) платен список за месец октомври 1956 година. Стопанските организации со голем број работници (службеници) им го доставуваат на органите надлежни за донесување тарифен правилник и на секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицката оригиналниот платен список за месец октомври 1956 година само на увид.

V. Внесување податоци во обрасците за документација кон предлогот на табела на тарифните ставови

XIII. Стопанските организации ги внесуваат податоците во обрасците за документација кон предлогот на табела на тарифните ставови на следниот начин:

1) Образец Д-1 — Состојба на работните места според тарифниот правилник на 31 октомври 1956 година:

а) под редниот број 1, во колоната 3 односно 4, се внесува бројот на работните места предвидени со тарифниот правилник од 1955 година и тоа одвоено

за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а одвоено за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нивни стручни и помошни службеници.

Бројот на работните места по групите од претходниот став се утврдува според состојбата на работните места на денот на влегувањето во сила (примената) на тарифниот правилник од 1955 година односно ако е тарифниот правилник донесен во 1956 година (кај новооснованите стопански организации) — на денот кога тој почнал да се применува во таа година;

б) под редниот број 2, во колоната 3 односно 4, како новововедени работни места по влегувањето во сила на тарифниот правилник од 1955 односно 1956 година до 31 октомври 1956 година се внесуваат само новововедените работни места за кои не се води постапка за ускладување на тарифните ставови според одредбите на членот 20 ст. 4 и 5 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации било околицката комисија за плати во стопанството да не ставила забелешка за височината на тарифните ставови, било до денот на утврдувањето на нивото да е окончана постапката врз основа на забелешките од околицката комисија за плати;

в) под редниот број 3, во колоната 3 односно 4, како укинати работни места се внесуваат работните места за кои постои формална одлука на стопанската организација за нивно укинување во времето од денот на влегувањето во сила на тарифниот правилник од 1955 односно 1956 година до 31 октомври 1956 година;

г) под редниот број 4, во колоната 3 односно 4, се внесуваат податоци за постојано непополнетите работни места на 31 октомври 1956 година. Покрај тоа во посебната забелешка од образецот стопанските организации го искажуваат и бројот на привремено непополнетите работни места;

д) под редниот број 5, во колоната 3 односно 4, состојбата на 31 октомври 1956 година се утврдува на тој начин што податоците од ред. бр. 1 и 2 ќе се соберат и од збирот ќе се одбие состојбата под редниот број 3 и состојбата на постојано непополнетите работни места под редниот број 4.

Во состојбата на 31 октомври 1956 година не се внесуваат постојано непополнетите работни места туку само привремените. Кои работни места се сметаат за привремено непополнети на 31 октомври 1956 година определува, во смисла на одредбите од точката 6 став 8 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации, секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицката.

Стопанските организации што бројот на работните места и бројот на запослените лица ги намалиле по 31 октомври 1956 година податоците во колоната 3 односно 4 не ги внесуваат со состојбата на 31 октомври 1956 година туку со состојбата на денот на поднесувањето на табелата на новите тарифни ставови.

2) Образец Д-2 — Податоци за нивото на тарифните ставови во предлогот на тарифен правилник:

а) под редниот број 1, во колоната 4, се внесува бројната состојба на работните места од образецот Д-1 под редниот број 5;

— во колоната 5 се внесува бројната состојба на работните места утврдена според предлогот на табела на тарифните ставови во тарифниот правилник за 1957 година, и тоа: одвоено за работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и за раководните работни места, а одвоено за работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нивни стручни и помошни службеници;

— во колоната 6 индексниот број се пресметува на тој начин што бројот на работните места од ко-

лоната 5 ќе се помножи со 100 и добиениот резултат ќе се подели со бројот на работните места од колоната 4;

б) под редниот број 2, во колоната 4, бројот на запослените работници и службеници на 31 октомври 1956 година се однесува на работните места под редниот број 1 колона 4. За привремено непополнените работни места што се внесени во таа состојба бројот на лицата го определува секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата кога во смисла на одредбите од точката 6 став 6 од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации определува дали и кои од тие работни места ќе влезат во состојбата што служи за утврдување на нивото.

Во бројот на лицата врз основа на кој се утврдува нивото на тарифните ставови се земаат и лица што на 31 октомври 1956 година се наоѓаат со стопанската организација во хонорарен работен однос ако им е определена платата според тарифниот став на работното место на кое се распоредени и ако работниот однос им е од постојан карактер. Во основот за утврдување на нивото се зема износот на тарифниот став во тарифниот правилник за тие лица и во случај кога примаат плата помала од износот на нивниот тарифен став поради работата со скратено работно време.

Во бројната состојба на лицата на 31 октомври 1956 година не влегуваат лицата распоредени на новите работни места воведени до 31 октомври 1956 година за кои до денот кога стопанската организација ја поднела пресметката на износот за нивото на тарифните ставови околицката комисија за плати во стопанството не го потврдила приемот на извештајот или за кои не е окончана постапката по забелешките на комисијата за височината на тарифните ставови според одредбите на членот 20 ст. 4 и 5 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации.

Индексот од колоната 6 се пресметува на тој начин што бројната состојба од колоната 5 ќе се помножи со 100 и добиениот резултат ќе се подели со бројната состојба од колоната 4;

в) под редниот број 3, во колоната 4, вкупниот износ на тарифните ставови за бројот на лицата под редниот број 2 колона 4 се искажува во месечен износ. Месечниот износ на тарифните ставови определени по час се утврдува на тој начин што износот на тарифните ставови по час ќе се помножи со 208.

Ако претпријатието во својот тарифен правилник предвидело, тарифните ставови за лицата што немаат стручна спрема за вршење на работата на односното работно место, или поради друга причина, на пример за време на приправничкиот стаж и слично, да се намалуваат за определен процент, за пресметување на вкупниот износ на тарифните ставови се земаат во обзир ненамалените тарифни ставови.

Ако тарифните ставови во тарифниот правилник се определени во распон, вкупниот износ на тарифните ставови се утврдува врз база на конкретно определените тарифни ставови во границите на распонот за секое лице. Ако на 31 октомври 1956 година работното место чиј тарифен став е определен во распон било привремено непополнето, во основот за определување на нивото се влегува со конкретно определени тарифни ставови во границите на распонот што ги имале лицата што биле последни на тоа работно место.

Како конкретни износи на тарифните ставови во границите на распонот се земаат износите од решението со кое им се определени тарифните ставови на поединци и тоа само ако се движат во границите на распонот и ако им одговараат на критериумите за определување височината на тарифните ставови во границите на распонот што се определени во тарифниот правилник. Покрај документацијата составена според точката 8 од упатството стопанските организации се должни да при-

ложат и преглед на конкретните износи на тарифните ставови определени за лицата на работните места со тарифните ставови во распон што се земени при утврдувањето на нивото на тарифните ставови на 31 октомври 1956 година.

Тарифните ставови што во тарифниот правилник се утврдени во еден износ се докажуваат со табелата на тарифните ставови од тарифниот правилник.

Во колоната 5 од образецот Д-2 вкупниот износ на тарифните ставови за бројот на лицата според предлогот на табела на тарифниот правилник за 1957 година се утврдува на начинот изложен за колоната 4, во ставовите од 1 до 4;

г) под редниот број 4, нивото на тарифните ставови од редниот број 3 зголемено или намалено во смисла на точката 3 од упатството го пополнуваат само стопанските организации што за сметка на износот за зголемување нивото на тарифните ставови за работните места од пониски квалификации го зголемуваат нивото на тарифните ставови за работните места од повисоки квалификации, односно што во согласност со органите за донесување тарифни правилници за сметка на износот за зголемување нивото на тарифните ставови за работните места од повисоки квалификации го зголемуваат нивото на тарифните ставови за работните места од пониски квалификации.

Стопанските организации што извршиле зголемување на тарифните ставови за работните места од повисоки квалификации за сметка на износот на зголемувањето на тарифните ставови за работните места од пониски квалификации, односно што извршиле зголемување на тарифните ставови за работните места од пониски квалификации за сметка на износот на зголемувањето на тарифните ставови за работните места од повисоки квалификации ги внесуваат податоците во колоните 4, 5 и 6 од редните броеви 1, 2 и 3 на образецот Д-2 како и другите стопански организации. Во тој случај во рубриката 3, во колоната 5 (предлог за 1957 година), се искажува износот што на стопанската органи-

Образец Д-1

СОСТОЈБА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

според тарифниот правилник на 31 октомври 1956 година

Реден број	БРОЈ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА			
	РАБОТНИ МЕСТА			
	на работниците: високотифицирани и квалифицирани	на службениците: со виша и средна стручна спрема и раководни работни места	на работниците: полуквалифицирани и неквалифицирани	на службениците: со ниска стручна спрема и помошни
1	2	3	4	
1	предвидени со тарифниот правилник за 1955 година			
2	новововедени по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1955 до 31 октомври 1956 година			
3	укинати по влегувањето во сила на тарифниот правилник за 1955 до 31 октомври 1956 година			
4	постојано непополнети работни места на 31 октомври 1956 година			
5	состојба на 31 октомври 1956 година			

Образец Д-2

ПОДАТОЦИ ЗА НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ
ВО ПРЕДЛОГОТ НА ТАРИФЕН ПРАВИЛНИК

Индекс 5 : 4	Предлог за 1957 година				
	1	2	3	4	5
Состојба на 31 X 1956 го-дина					
Стручна спрема предвидена за вршење работи на работното место					

Рецен број

Индекс 5 : 4	Предлог за 1957 година				
	1	2	3	4	5
Состојба на 31 X 1956 го-дина					
Стручна спрема предвидена за вршење работи на работното место					

3 Број на работните места според тарифниот правилник

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

3 Број на запослените работници и службеници на тие работни места

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

без зголемување од 500 динари по едно лице¹⁾

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на лицата под 2

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

со зголемување од 500 динари по едно лице²⁾

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

Стручна спрема предвидена за вршење работи на работното место

Индекс 5 : 4
Предлог за 1957 година
Состојба на 31 X 1956 го-дина

2 3 4 5 6

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

без зголемување од 500 динари по едно лице

Ниво на тарифните ставови од редниот број 3 зголемувано или намалено во смисла на чл. 3 од Уставот

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

со зголемување од 500 динари по едно лице

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

без зголемување од 500 динари по едно лице¹⁾

Просечен тарифен став за работниците и службениците под 2

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

со зголемување од 500 динари по едно лице²⁾

на висококвалифицирани и квалифицирани работници и виши и средни стручни службеници и на раководни работни места

Забелешка :

1) Во редниот број 3 (вкупен износ на тарифните ставови) и 5 (просечен тарифен став) износот што се искажува во колоната 5 (предлог за 1957 година) содржи и зголемување на нивото за 10%, односно 5%.

За стопанските организации што ги пополнуваат и податоците под ред. бр. 4, во ред. бр. 4 и 5 износот што се искажува во колоната 5 (предлог за 1957 година) содржи и зголемување на нивото на тарифните ставови што ги определила стопанската организација во границите на зголемувањето од 500 динари според Уредбата за зголемување на платите, на наредбите на учениците во стопанството, на инвалитските принадежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на плата.

2) Зголемувањето од 500 динари според Уредбата за зголемување на платите, на наредбите на учениците во стопанството, на инвалитските принадежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на плата.

Жбел лист на ФНРЈ, бр. 31/55.

Образец Д-3

ПОДАТОЦИ ЗА ОДДЕЛНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ ОД ТОЧКАТА 5 НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ред. број	Опис на податоците	Состојба односно износ
1	2	3
1	Број на работните места според тарифниот правилник на 31 октомври 1956 година	
2	Број на запослените работници и службеници на сите работни места на 31 октомври 1956 година	
3	Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на лицата под 2, без зголемувањето од 500 динари по едно лице и пред зголемувањето според одредбите од точката 5 на упатството	
4	Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на лицата под 2, без зголемувањето од 500 динари по едно лице по зголемувањето според одредбите од точката 5 на упатството	
5	Процент на вкупното зголемување на тарифните ставови (4:3)	
6	Просечен месечен тарифен став за работниците и службениците под 2, без зголемувањето од 500 динари по едно лице и пред зголемувањето според одредбите од точката 5 на упатството	
7	Просечен месечен тарифен став за работниците и службениците под 2, без зголемувањето од 500 динари по едно лице и по зголемувањето според одредбите од точката 5 на упатството	

Забелешка: Податоците според овој образец се даваат само за оние работни места на работниците и службениците за кои се предвидува зголемување според одредбите од точката 5 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации.

зација ѝ припаѓа за нивото на тарифните ставови за соодветната група работни места според стручната спрема (квалификацијата).

Под редниот број 4, колона 4, се внесува истата состојба како под редниот број 3 во истата колона, а во колоната 5 се внесува вкупниот износ на тарифните ставови утврдени во границите на нивото зголемено за сметка на износот што на стопанската организација ѝ припаѓа за зголемување нивото на тарифните ставови за групата работни места од повисока односно пониска стручна спрема (квалификација).

д) под редниот број 5, просечниот износ на тарифните ставови се пресметува на следниот начин:

— просечниот износ на тарифните ставови за лицата на работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и на раководните работни места без зголемувањето од 500 динари по едно лице се добива кога вкупниот износ на тарифните ставови без зголемувањето од 500 динари за тие лица од редниот број 3, колона 4 односно 5, ќе се подели со бројот на запослените лица со иста стручна спрема од редниот број 2, колона 4 односно 5;

— просечниот износ на тарифните ставови за лицата на работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници без зголемувањето од 500

динари по едно лице се добива кога вкупниот износ на тарифните ставови без зголемувањето од 500 динари за тие лица од редниот број 3, колона 4 односно 5, ќе се подели со бројот на запослените лица со иста стручна спрема од редниот број 2, колона 4 односно 5;

— просечниот тарифен став со зголемувањето од 500 динари по едно лице посебно за лицата на работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и на раководните работни места, а посебно за лицата на работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници се добива на начинот изложен под г) алинеи 1 и 2 од оваа точка — со тоа што вкупниот износ на тарифните ставови со зголемувањето од 500 динари по едно лице од редниот број 3, колона 4 односно 5, ќе се подели со бројот на запослените работници и службеници од редниот број 2, колона 4 односно 5.

Стопанските организации што бројот на работните места и бројот на запослените лица го намалиле по 31 октомври 1956 година податоците во колоната 4 не ги внесуваат со состојбата на 31 октомври 1956 година туку со состојбата на денот на поднесувањето на табелата на новите тарифни ставови.

Ако во образецот Д-2 се пополнува и редниот број 4 просечниот износ на тарифните ставови под редниот број 5 се утврдува на следниот начин:

— просечниот износ на тарифните ставови за работниците и службениците распоредени на работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и на раководните работни места без зголемувањето од 500 динари по едно лице се добива кога вкупниот износ на тарифните ставови без зголемувањето од 500 динари за тие лица од редниот број 4 колона 4 односно 5, ќе се подели со бројот на запослените лица од соодветна група од редниот број 2, колона 4 односно 5;

— просечниот износ на тарифните ставови за работниците и службениците распоредени на работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници без зголемувањето од 500 динари по едно лице се добива кога вкупниот износ на тарифните ставови без зголемувањето од 500 динари за тие лица од редниот број 4, колона 4 односно 5, ќе се подели со бројот на запослените лица од соодветна група од редниот број 2, колона 4 односно 5;

— просечниот тарифен став со зголемувањето од 500 динари по едно лице посебно за лицата распоредени на работните места на висококвалифицирани и квалифицирани работници и на виши и средни стручни службеници и на раководните работни места, а посебно за лицата распоредени на работните места на полуквалифицирани и неквалифицирани работници и на нижи стручни и помошни службеници се добива на начинот изложен во алинеите 1 и 2, делејќи го вкупниот износ на тарифните ставови зголемен за 500 динари по едно лице од редниот број 4, колона 4 односно 5, со бројот на запослените работници и службеници од редниот број 2, колона 4 односно 5.

Индексот под редниот број 4 од колоната 6 се пресметува на тој начин што износот од колоната 5 ќе се помножи со 100 и добиениот резултат ќе се подели со износот од колоната 4;

3) Образец Д-3 — Податоци за посебното зголемување на тарифните ставови според одредбите од точката 5 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации.

Во овој образец внесуваат податоци претпријатијата на индустријата на гума, на индустријата на кожа (само претпријатијата за изработка на кожа) и на индустријата на обувки (само претпријатијата што во производниот процес користат техника

ланта — конвеер) — за сите работни места односно за сите лица запослени во претпријатието на 31 октомври 1956 година, претпријатијата на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство — само за укрданиот персонал, а претпријатијата на лукуите и складовите и поморските агенции — само за извршниот персонал на надворешната служба и на отпремата на бродовите во кои влегуваат и лукуите транспортни работници.

Како укрдан персонал се сметаат и оние лица запослени во својството на член на посада што на 31 октомври 1956 година не се наоѓаат на брод туку со во резерва и слично.

Во поглед на пополнувањето на образецот Д-3 важат соодветните објаснувања за обрасците Д-1 и Д-2.

Г. Останати одредби

XIV. Стручните здруженија и заедниците на стопанските организации, како и деловните сојузи на земјоделските задруги, ако не вршат стопанска дејност нема да вршат зголемување на тарифните ставови според одредбите од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации, бидејќи за тие организации не важи нивото на тарифните ставови утврдено со сојузниот општествен план. Тие меѓутоа можат во границите на придонесот да определат нови износи на тарифни ставови, вклучувајќи го во тие износи и зголемувањето на платите од 500 динари месечно, што е досега посебно пресметувано.

XV. Стопанските организации што се наоѓаат под присилна управа не вршат зголемување на тарифните ставови по постапката за измена на тарифните ставови.

Стопанските организации на кои присилната управа им е симната по 31 октомври 1956 година ќе го утврдат нивото на тарифните ставови според пропишаната постапка спрема состојбата на денот на симнувањето на присилната управа.

XVI. Стопанските организации со паушална пресметка не ги утврдуваат новите износи на тарифните ставови според постапката предвидена со Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации, бидејќи на тие стопански организации не се однесуваат одредбите од сојузниот општествен план за нивото на тарифните ставови. Стопанските организации со паушална пресметка што имаат тарифен правилник можат, во склад со општото зголемување на нивото на тарифните ставови од 10% односно 5%, да ги утврдат новите износи на тарифните ставови иако според одредбите од споменатото упатство не се должни да го сторат тоа.

XVII. Претпријатијата за воени потреби документацијата од точката 9 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации му ја поднесуваат на републичкиот секретаријат за трудот, наместо на секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата.

XVIII. Органите надлежни за донесување тарифен правилник можат да се согласат со предлогот на нова табела на тарифните ставови, откако претходно ќе добијат извештај од секретаријатот за трудот на народниот одбор на околицата, во смисла на точката 9 од Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации дека документацијата е примена и прегледана, односно дека стопанската организација постановила по забелешките од секретаријатот ако такви биле ставени.

XIX. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 194

22 јануари 1957 година

Белград

Секретар за трудот
на Сојузниот извршен совет,
Франц Попит, с. р.

59.

Врз основа на членот 46 став 3 од Законот за санитарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

1. На санитарните инспектори, на помошните санитарни инспектори, на лицата овластени за вршење санитарен надзор во општините што немаат санитарен инспекторат, како и на лицата овластени врз основа на членот 13 од Законот за санитарната инспекција (во натамошниот текст: санитарните инспектори), им се издава легитимација на образецот што е составен дел од ова упатство.

2. Големината на образецот на легитимацијата е 105×77 мм.

Кориците на легитимацијата се во зелена боја.

3. Легитимацијата мора да содржи:

а) залепена фотографија на сопственикот на легитимацијата во големина $3,5 \times 4,5$ см и врз фотографијата да е натиснат печатот од органот што ја издава легитимацијата;

б) своерачен потпис на сопственикот на легитимацијата;

в) број под кој е издадена легитимацијата;

г) печат и потпис на издавателот на легитимацијата.

4. Пополнувањето на легитимацијата се врши со внесување соодветните податоци, и тоа:

а) во рубриките: презиме, татково име, име и звање, се запишуваат соодветните податоци за сопственикот на легитимацијата со тоа, што во рубриката „звање“ се запишува дали сопственикот на легитимацијата е лекар, санитарен техничар, ветеринар, инженер, а ако се во прашање други овластени лица се запишува звањето што го имаат тие според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи или според другите прописи со кои се регулирани звањата и платите на тие службеници;

б) својството на сопственикот на легитимацијата треба да се искаже според функцијата што ја има, како на пример: главен санитарен инспектор на Сојузниот санитарен инспекторат, главен санитарен инспектор на републичкиот санитарен инспекторат, шеф на околинскиот санитарен инспекторат, шеф на општинскиот санитарен инспекторат, санитарен инспектор, помошен санитарен инспектор и слично;

в) во рубриката „на територијата“ треба да се внесе на кое подрачје сопственикот на легитимацијата ги врши инспекторските работи од својата надлежност. Ако санитарниот инспектор работите на надзор ги врши на територијата на целата држава во оваа рубрика се запишува: „Југославија“, а ако работите на надзор ги врши на територија на народна република, околица или општина — се запишува на пример: „НР Хрватска“, „Околица Прокупље“, „Општина Аранѓеловац“;

г) во рубриката „регистарски број“ се запишува бројот под кој легитимацијата е заведена во деловодниот протокол на органот што ја издал легитимацијата.

5. Легитимацијата ја издава и потпишува лице овластено според одредбите од членот 46 на Законот за санитарната инспекција.

Важноста на легитимацијата се продолжува за наредната година со запишување на годината и со потпис и заверка од лицето надлежно за нејзиното издавање.

6. Сопственикот на легитимацијата е должен да му ја врати легитимацијата на лицето овластено за издавање на легитимацијата веднаш по престанокот на својството што му дава право на легитимација на санитарен инспектор.

7. Трошоците околу издавањето на легитимацијата, освен трошоците околу фотографирањето, ги

поднесува инспекторатот чиј службеник е санитарниот инспектор.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5

4 јануари 1957 година

Белград

Секретар
за народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
Др Херберт Краус, с. р.

(Прва страна на кориците)

(Државен грб)

ЛЕГИТИМАЦИЈА

(Втора страна на кориците)

Фотографија
3,5 × 4,5 см

(Своерачен потпис)

Регистарски број _____

(Прва внатрешна страна)

Презиме	
Татково име	
Име	
Звање	

Овластен е во својството на _____

да врши надзор над придржувањето за санитарните прописи и над спроведувањето на санитарните мерки од страна на граѓаните, установите и организациите на територијата на _____

195_____
(М.П.)

(Потпис на издавателот на
легитимацијата)

(Втора внатрешна страна)

ВАЖНОСТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА СЕ ПРОДОЛЖУВА:

За годината 19 _____	МП _____	Потпис _____
За годината 19 _____	МП _____	Потпис _____
За годината 19 _____	МП _____	Потпис _____
За годината 19 _____	МП _____	Потпис _____

(Трета итн. внатрешна страна)

Извод од Законот за санитарната инспекција
чл. 2, 3, 8, 15, 17, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50.

(Трета страна на кориците)

Забелешка:

Легитимацијата важи за годината во која е издадена односно за годината за која е продолжена нејзината важност.

Легитимацијата мора да му се врати на издавателот веднаш по престанокот на својството што му дава право на оваа легитимација.

60.

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ШТО КЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

I. За работите од надлежноста на наведените околиски јавни обвинителства утврдени со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) ќе бидат надлежни следните јавни обвинители:

- 1) окружниот јавен обвинител во Бјеловар ќе ги врши работите од надлежноста на околиските јавни обвинители во Бјеловар и Гарешница;
- 2) окружниот јавен обвинител во Осиек ќе ги врши работите од надлежноста на околиските јавни обвинители во Гаково и Доњи Михољак;
- 3) окружниот јавен обвинител во Госпик ќе ги врши работите од надлежноста на околиските јавни обвинители во Госпик и Оточац;
- 4) окружниот јавен обвинител во Карловац ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Слун;
- 5) окружниот јавен обвинител во Пула ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Пазин;
- 6) окружниот јавен обвинител во Сисак ќе ги врши работите од надлежноста на околиските јавни обвинители во Петриња, Глина, Костајница и Сисак;
- 7) окружниот јавен обвинител во Славонска Пожега ќе ги врши работите од надлежноста на јавниот обвинител во Славонска Пожега;
- 8) окружниот јавен обвинител во Сплит ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот јавен обвинител во Макарска;
- 9) окружниот јавен обвинител во Задар ќе ги врши работите од надлежноста на јавните обвинители во Задар и Бенковац.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II. бр. 287/56

15 јануари 1957 година
Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

61.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Југословенската инвестициона банка донесува

ИЗМЕНА НА XVI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВОТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОЕН ФОНД СО ЦЕЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Се продолжува рокот за поднесување барања за инвестиционен заем предвиден во XVI кон-

курс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на производството на градежни материјали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56), та барање за инвестиционен заем според XVI конкурс може да се предаде во срок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа измена во „Службен лист на ФНРЈ“.

2. Оваа измена влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 99

18 јануари 1957 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Аугустин Папиќ, с. р.

62.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) во врска со точката 2 од Одлуката за давање инвестициони заеми од банкарските средства преку Општиот инвестиционен фонд заради набавка на патни моторни возила за претпријатијата на јавниот патен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56), а по прибавената согласност на сојузниот државен секретар за работи на финансии, Југословенската инвестициона банка распишува

XIX КОНКУРС

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД БАНКАРСКИТЕ СРЕДСТВА И ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА ПАТНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

I. Со овој конкурс ќе се одобруваат инвестициони заеми од банкарските средства и од Општиот инвестиционен фонд за набавка на нови патни моторни возила, и тоа:

- 1) камиони,
- 2) камионски шасии и каросерии,
- 3) камионски приколички,
- 4) автобуси,
- 5) автобуски шасии и каросерии,
- 6) автобуски приколички.

II. На овој конкурс можат да учествуваат претпријатијата на јавниот патен и градски сообраќај што рационално ги користат постојните возила.

III. Заемите ќе се одобруваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на заемобарателот, односно на гарантот, да се обезбедува целосната набавка на возила за која се бара заемот.

IV. Барањето за заем, кое треба да содржи податоци од членот 16 на Уредбата за заемите за инвестиции, со потребната документација, им се поднесува во три примерка на деловните единици на Југословенската инвестициона банка из пропишани банчини образци.

V. Кон барањето за заем заемобарателот поднесува:

1) упростен инвестиционен елаборат според Наредбата за поднесување инвестиционен елаборат од страна на претпријатијата на јавниот патен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), со тоа што инвестициониот елаборат да треба да биде составен на база на сегашните цени;

2) докази за обезбедувањето на средства за полагање гарантен износ и на средства за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот;

3) потврда за кредитната способност издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка.

VI. Интересот на одобрените заеми ќе изнесува 3% годишно.

VII. Понудениот срок за исплата на заемите според овој конкурс не може да биде подолг од 8 години.

VIII. Во трошоците на инвестициите за кои се бара заемот заемобарателите задолжително учествуваат и со сопствени средства, односно со средства на гарантот, и тоа најмалку со 30% од претсметковната вредност на инвестициите.

IX. Покрај земањето предвид на можноста за отплатување на заемот, приоритет при одобрувањето на заемите ќе им се даде на оние заемобаратели што ќе понудат поголемо учество во трошоците на нивестииите. Ако двајца или повеќе заемобаратели ќе понудат исто учество, предимство имаат оние заемобаратели што ќе понудат пократок срок за исплата.

X. Во смисла на одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции како и од Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), заемобарателите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриот заем.

XI. По одобриот заем заемобарателите се должни да обезбедат гаранција од околицјата, за што, кон барањето за заем, ѝ поднесуваат на банката потврда од народниот одбор на околицјата.

Банката може одобрувањето на заемот да го услови и со гаранција од народната република.

XII. Барањето за заем мора да ѝ се поднесе на банчината деловна единица најдоцна во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 487

10 јануари 1957 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Аугустин Папиќ, с. р.

63.

Врз основа на точката 4а од Решението за контрахирање индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на индустријата на вриења на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по прибавената согласност од Сојузниот уред за цени, издава

СООПШТЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРНИ ЦЕНИ ЗА КУПУВАЊЕ И ЗА ДОГОВОРНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ПИВАРСКИ ЈАЧМЕН ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА

Здружението на индустријата на вриења на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 22 декември 1956 година се договорија највисоките цени по кои овластените селскостопански организации ќе вршат купување и контрахирање на пиварски јачмен од родот на 1957 година, да бидат:

- 1) на подрачјето на Автономна Покраина Војводина и во околиците Осиек и Винковци Дин. 42 за 1 кг
- 2) во другите подрачја — — Дин. 45 за 1 кг

Цените од претходниот став се подразбираат франко магацин, вагон или шлеп по железна ку-

пувачот, за пиварскиот јачмен од 65 кг хектолитарска тежина, со 20% уродица и нечистотија, 13% влага и 95% никулчавост.

Ако пиварскиот јачмен има хектолитарска тежина поголема или помала од 65 кг, цената се зголемува или се намалува за 0,5% за секој килограм што ја надминува или не ја достасува хектолитарската тежина. Дропките се земаат предвид.

Ако пиварскиот јачмен има поголеми или помали проценти на уродица, нечистотија, влага и никулчавост од процентите наведени во ставот 2, цените ќе се намалуваат или ќе се зголемуваат во однос 1:1 за процентот што е поголем или помал од предвидениот за уродицата и нечистотијата, влагата или никулчавоста. Дропките се земаат предвид. Кршените зрна под половина се сметаат во уродица.

За снетливост во појака степен (замачкан и завалкан јачмен и јачмен со јака миризма) ќе се одбива до 3% од цената определена со ова соопштение.

Ова соопштение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2419

21 декември 1956 година

Белград

За Здружението на
индустријата на вриења
на ФНРЈ.

За Сојузната

индустриска комора,

Раде Корковиќ, с. р.

инж. Звонко Мориќ, с. р.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5

ЦЕНОВНИК НА ЛЕКОВИ

Цена 80 динари

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220.

СОДРЖИНА:

	Страна
39. Одлука за проширување составот на Одборот за организационо-управни прашања	109
40. Одлука за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката	109
41. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година	109
42. Одлука за пониската интересна норма на средствата од фондот на обртните средства и на посебните кредити на определени видови стопански организации	109
43. Одлука за ослободување на трговските претпријатија од некои струки од обврската да издвојуваат во општиот инвестиционен фонд дел од средствата за самостојно располагање	110
44. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на добивката на самостојните погоби регистрирани за вршење на лучко-транспортната дејност	110
45. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови	110
46. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за промет на филмови	110
47. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови	111
48. Одлука за определување највисоките цени на лековите во продажба на мало	111
49. Упатство за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации	111
50. Наредба за уплатување одделни видови приходи на сметките кај Народната банка	113
51. Наредба за привремено финансирање на сојузните буџетски фондови за 1957 година	115
52. Наредба за поднесување инвестиционен елаборат од страна на претпријатијата на јавниот патен сообраќај	115
53. Наредба за затезните интереси	115
54. Упатство за измена на Упатството за примена на Одлуката за исплата на разликата во цената на производителите што ги предале контрахираните количини жита од родот на 1956 година	116
55. Правилник за измена на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници	116
56. Наредба за измена на Тарифата за превоз на патници во речниот сообраќај	117
57. Наредба за извршување на пописот и описот на работните места во стопанските организации на индустријата и сообраќајот	117
58. Упатство за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации	119
59. Упатство за легитимацијата на санитарните инспектори	125
60. Решение за определување окружни јавни обвинители што ќе ги вршат работите од надлежноста на околските јавни обвинители за подрачјата на околските јавни обвинителства утврдени со Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства	126
61. Измена на XVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на производството на градежни материјали	126
62. XIX конкурс за одобрување инвестициони заеми од банкарските средства и од Општиот инвестиционен фонд заради набавка на патни моторни возила за претпријатијата на јавниот патен сообраќај	127
63. Соопштение за највисоките договорени цени за купување и за договорните цени за контрахирање на пиварски јачмен од родот на 1957 година	127